



ПОДАТОК: 13.02.2020			
Бр. на документот	Бр. на предметот	Бр. на предметот	Бр. на предметот
10	625	1	

До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), се доставува:

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕН ПРОГРАМСКИ НАДЗОР

1. Вид надзор: контролен;
2. Субјект на надзорот: Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје;
3. Период опфатен со надзорот: 3 февруари 2020;
4. Датум на извршување на надзорот: 12 февруари 2020 година;
5. Предмет на надзорот:
 - Член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (заштита на малолетните лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, психички или морален развој);
 - Правилник за заштита на малолетните лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/14);
6. Претходно изречена мерка:

На 31.12.2019 година, за непочитување на член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на член 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица, Советот на Агенцијата донесе решение за изрекување мерка јавна опомена (Уп1 бр.03-510 од 31.12.2019 година) на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје.

Со изречената мерка, му наложи на радиодифузерт во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на решението (31.12.2019 година), да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

7. Констатации од надзорот:

Со контролниот програмски надзор врз телевизискиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван на 3 февруари 2020 година, на државно ниво, констатирано е дека субјектот на надзорот (радиодифузерт) **во целост постапил по решението за изрекување мерка – јавна опомена, односно ја**



отстранил извршената повреда од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од Правилникот за заштита на малолетните лица.

8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

Сектор за програмски работи